



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 20 септември 2024 година

Соопштение за печатот

Монетарни движења во Република Северна Македонија: август 2024 година

- **Паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})**, во август 2024 година, оствари месечен раст од 1,5%, поради зголемените депозитни пари, краткорочните и долгорочните депозити до две години, а во помал дел и раст на готовите пари во оптек. Годишниот раст од 7,4% во најголем дел се должи на повисоките депозитни пари, а позитивен придонес имаат и долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек, додека краткорочните депозити се намалени.
- **Вкупните депозити³**, во август, бележат месечно зголемување од 1,9% како резултат на растот на депозитите на двата сектора, со малку поизразен придонес кон растот на депозитите на корпоративниот сектор. На годишно ниво, вкупните депозити забележаа раст од 9,1%, што се должи на зголемените депозити на двата сектора, со доминантен придонес на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)				годишна промена (во %)				месечна промена (во %)			
	12.2023	3.2024	6.2024	8.2024	12.2023	3.2024	6.2024	8.2024	12.2023	3.2024	6.2024	8.2024
Парична маса М4	595,151	591,336	607,881	621,179	8.7	9.5	7.6	9.2	4.3	-0.7	0.5	1.5
Парична маса МЗ	529,264	521,804	535,985	546,336	5.9	6.6	5.4	7.4	4.5	-0.9	0.4	1.5
од кои:												
Готови пари во оптек	50,002	49,336	51,377	53,049	5.3	8.6	7.6	11.5	7.5	1.5	2.2	0.6
Депозитни пари	211,402	202,074	211,126	214,718	12.4	11.4	8.8	11.8	10.0	-1.9	0.3	1.4
Краткорочни депозити	215,860	215,551	215,501	218,046	0.6	1.0	0.1	-0.3	-0.5	-1.1	0.2	1.2
Долгорочни депозити до 2 год	51,999	54,842	57,981	60,523	4.5	10.8	12.7	20.1	2.1	1.4	0.0	3.6
Вкупни депозити	534,241	531,140	544,683	557,764	8.7	9.3	7.2	9.1	4.0	-0.9	0.4	1.9
од кои:												
Корпоративен сектор	161,432	150,674	153,830	158,878	13.2	12.2	4.7	3.8	6.6	-2.4	1.0	3.1
Во денари	109,266	100,009	103,684	106,847	15.8	12.5	5.6	5.7	8.5	-3.6	1.7	3.7
Во странска валута	52,166	50,664	50,146	52,032	8.2	11.4	2.8	0.1	2.7	0.1	-0.4	1.7
Домаќинства	348,745	354,741	364,432	371,675	7.9	8.7	8.9	12.0	3.5	0.1	0.0	1.2
Во денари	173,543	177,631	184,627	190,570	11.8	13.7	13.1	19.9	6.4	0.6	-0.6	1.9
Во странска валута	175,201	177,109	179,805	181,106	4.4	4.0	4.8	4.8	0.7	-0.3	0.5	0.6

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и натаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4, коишто им припаѓаат на корпоративниот сектор, домаќинствата, останатите финансиски институции, непрофитните институции коишто им служат на домаќинствата и локалната самоуправа.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните кредити**, во август, се зголемени на месечна основа за 0,5%, при годишен раст од 7,5%. Растот кај двете основи се должи на зголеменото кредитирање на двата сектора, коешто е поизразено кај кредитите на корпоративниот сектор.


Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)				годишна промена (во %)				месечна промена (во %)			
	12.2023	3.2024	6.2024	8.2024	12.2023	3.2024	6.2024	8.2024	12.2023	3.2024	6.2024	8.2024
Вкупни кредити	444,721	449,251	462,435	467,411	5.1	6.1	6.4	7.5	1.3	0.3	0.8	0.5
<i>од кои:</i>												
Корпоративен сектор	212,768	214,268	221,765	224,112	3.3	5.4	5.8	8.1	2.2	0.0	0.6	0.5
Во денари	131,089	134,280	144,110	148,442	7.1	11.9	16.2	19.8	2.7	1.0	2.6	1.7
Во странска валута	81,679	79,988	77,656	75,670	-2.3	-3.9	-9.3	-9.3	1.4	-1.7	-2.8	-1.6
Домаќинства	229,404	232,313	238,057	240,911	6.7	6.8	7.1	7.2	0.5	0.5	1.0	0.4
Во денари	125,223	126,809	130,453	132,110	5.1	5.8	7.2	7.0	0.0	0.3	1.2	0.3
Во странска валута	104,180	105,504	107,603	108,802	8.8	8.1	7.0	7.4	1.2	0.6	0.7	0.6


Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴





Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Вкупните **депозити на корпоративниот сектор**, во август, бележат раст од 3,1% споредено на месечно ниво. Притоа, месечната промена во најголем дел е резултат на зголемените депозитни пари и краткорочните депозити во денари и во странска валута, а помало позитивно влијание имаат и долгорочните депозити во денари, додека долгорочните депозити во странска валута остварија пад. На годишно ниво, растот изнесува 3,8%, во поголем дел поради зголемените депозитни пари, долгорочните депозити во странска валута и краткорочните депозити во денари, при дополнителен придонес и на долгорочните депозити во денари, додека краткорочните депозити во странска валута бележат пад.
- Во август, **кредитите на корпоративниот сектор**⁵ забележаа месечно и годишно зголемување од 0,5% и 8,1%, соодветно, што во целост е резултат на зголеменото кредитирање во денари, додека кредитите во странска валута се намалени.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.


⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во август, кај **вкупните депозити на домаќинствата** е забележан месечен и годишен раст од 1,2% и 12,0%, соодветно. Промената кај двете основи, во поголем дел се должи на растот на депозитните пари, како и на долгорочните депозити во странска валута и во денари, во услови на пад на краткорочните депозити во странска валута и во денари.
- Кредитите на домаќинствата**, во август, се повисоки за 0,4% во споредба со претходниот месец. Анализирано по валута, месечниот раст произлегува од зголеменото кредитирање во денари и во странска валута, со поизразен придонес на кредитите во странска валута. Годишниот раст од 7,2% е резултат на повисоките кредити во денари и во странска валута, со поизразен придонес на кредитите во денари.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)				годишна промена (во %)				месечна промена (во %)			
	12.2023	3.2024	6.2024	8.2024	12.2023	3.2024	6.2024	8.2024	12.2023	3.2024	6.2024	8.2024
Потрошувачки кредити	119,868	119,858	122,818	124,370	6.5	5.8	5.8	6.4	1.1	0.4	0.8	0.3
Станбени кредити	83,891	85,555	87,920	89,278	10.5	10.4	10.2	10.8	1.4	1.0	0.9	0.8
Автомобилски кредити	399	399	458	490	11.4	13.1	25.3	27.4	2.7	1.8	7.5	4.5
Кредитни картички	9,835	9,459	9,332	9,258	-4.7	-6.8	-8.0	-8.9	-1.9	-0.8	-0.3	-0.6
Негативни салда по тековни сметки	6,000	6,820	6,846	6,555	0.6	6.1	7.9	-7.3	-13.8	2.3	5.7	-3.3
Други кредити	1,782	1,658	1,579	1,552	-19.3	-21.2	-18.8	-19.5	-2.5	-1.7	-2.0	-1.7

Извор: НБРСМ.

- Во август 2024 година, гледано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, **потрошувачките и станбените кредити**, како најзастапени категории, остварија месечно зголемување од 0,3% и 0,8%, соодветно, при годишен раст од 6,4% и 10,8%, соодветно. **Автомобилските кредити**, во август, забележаа месечен и годишен раст од 4,5% и 27,4%, соодветно. Кредитите одобрени на **кредитни картички** се пониски за 0,6% и 8,9%, на месечна и на годишна основа, соодветно, а **негативните салда на тековните сметки** забележаа месечен и годишен пад од 3,3% и 7,3%, соодветно. Во август, кредитите одобрени врз **други основи** се намалени на месечно и на годишно ниво за 1,7% и 19,5%, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 21 октомври 2024 година (референтен пресек заклучно со септември 2024).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.